

# ИСПОЛНЕТ АМАНЕТОТ НА ПР

На првиот и последен Форум под покровителство на Трајковски во 2003 година, учествуваа повеќе од стотина претставници на држави, верски поглавари, научници и претставници на меѓународни и на домашни организации. "Дијалогот највисоко котираше во државничката агенда на претседателот Трајковски, а со размислување за унапредување на дијалогот замина на уште еден дијалог во Сараево, на пат, за жал, без враќање", истакна господинот Керим.

Пишува:  
Милева ЛАЗОВА



"Медија при-нт Македонија" и Фондацијата "Борис Трајковски" го промовираа изданието "Дијалог меѓу цивилизациите" во кое се содржани говорите на сите учесници на истоимениот регионален Форум, кој под покровителство на претседателот Борис Трајковски се одржа на 29 и 30 август 2003 година во Охрид.

Изданието е објавено во спомен на загинатиот претседател Трајковски, а беше промовирано во рамките на активностите за одбележување една година од неговата трагична смрт.

На Форумот во Охрид пред година ипол учествуваа повеќе од стотина претставници на држави, верски поглавари, високи функционери на меѓународни и на домашни организации, интелектуалци и научници од светот. Учесници на Форумот беа генералниот директор на УНЕСКО, Коиширо Мацу-



ра, и претседателите на Бугарија, Хрватска, Унгарија, Србија и Црна Гора, Албанија, Словенија и тогашниот претседавач на Претседателството на Босна и Херцеговина. Книгата ги содржи нивните излагања во интегрална форма, а опфатени се говорите од трите панел-дискусии на Форумот - "Мир и стабилност", "Демократија и граѓанско општество" и "Култура и разноликост".

## ПОРАКА

Идејата за објавување на книгата со говори од Форумот ја поттикнал Трајков-

ски кој е автор на предговорот на изданието. Во него тој укажува дека од Форумот во Охрид била испратена силна порака за нов вид меѓународна и меѓуцивилизациона комуникација и соработка, која нема да се базира врз сила и моќ, туку врз надежта за мир и просперитет. Таа нема да се храни со стравот од другиот, туку од желбата да се разбере различното. Во предговорот тој ќе запише: "Охрид како македонски синоним, отсекогаш бил и останува место од каде што се испраќаат пораки со универзална и трајна вредност, свртени кон



# ЕТСЕДАТЕЛОТ ТРАЈКОВСКИ

иднината. Тоа беше случај и сега, преку пораките упатени од овој значаен Форум за градење на еден нов свет на разбирање, толеранција и дијалог, за создавање подобро утре на нашите деца и на нашите идни поколенија".

На промоцијата на која присуствуваа бројни гости од државниот врв, од политичкиот, културниот и од јавниот живот во државата, говорea Зоран Јолевски, поранешен генерален секретар на Кабинетот на Трајковски и

и да ги разменуваат своите вредности".

Тој додаде дека во организацијата на Форумот во Охрид и во подготовките на публикацијата на говорите учествувале и соработниците на Трајковски, Ристо Блажевски и Анета Кришан-Лозановска, кои загинаа со него во несреќата кај Мостар.

## АФИРМАЦИЈА

По него зборуваше уредникот на изданието Срѓан

тиран светот и начин да се најде решение. Керим посочи дека книгата содржи исклучителен број идеи, мисли и податоци. Осврнувајќи се на историјатот на Форумот, тој притоа истакна дека претседателот Трајковски никогаш не го криел својот ентузијазам за пронаоѓање форми и содржини за Македонија да се препознава не само како држава која придонесува за стабилноста на регионот, туку и да се здобие со широка меѓународна афирмација. Срѓан Керим, кој ја промовираше книгата, изјави дека ова била желба на претседателот сите пораки и говори од Охрид, градот во кој Трајковски бил вљубен, да бидат на едно место.

"Токму на денешен ден пред една година - говореше господинот Керим - бев повикан од покојниот претседател Трајковски, при што се интересираше кога ќе се објави оваа публикација. Освен тоа, тој изрази желба задолжително да им се подели на универзитетите и во училиштата".

За својот сопруг и за неговите државнички идеи говореше и Вилма Трајковска, која истакна дека за него од суштинско значење било наредите да имаат отворен и искрен дијалог меѓу себе... Навраќајќи се на ангажманот на претседателот Трајковски околу организацијата на Форумот, неговата сопруга потсети на пораката која ја испратил од Охрид: "Да замолкне оружјето и да се разбуди надежта во секое срце, бидејќи сите ние сме гости на овој свет".

"Борис сакаше да биде опкружен со луѓе, без оглед дали тие се претседатели, политичари или, пак, обични луѓе. Знаеше дека животот е релативен - додаде госпоѓа

Трајковска - и се трудеше да изгради односи меѓу луѓето, а за тоа дијалогот е исклучително значаен".

На промоцијата на книгата беа и семејствата на осумтемина соработници на претседателот, кои загинаа во



д-р Срѓан Керим, уредник на "Дијалог меѓу цивилизациите".

"Форумот во Охрид - истакна Зоран Јолевски - покажа оти земјите од Југоисточна Европа знаат да соработуваат

Керим, кој потсети на основната идеја на Форумот во Охрид - дијалогот и комуникациите и рече дека тие се пат за преиспитување на причините за многубројните конфликти со кои е конфрон-

авионската несреќа. Вилма Трајковска рече дека не треба никогаш да бидат заборавени луѓето кои го придружуваа претседателот на неговото последно патување.

"Осум добри луѓе - рече госпоѓа Трајковска - ги изгубија животите тој ден заедно со мојот сопруг, посветени на својата работа, да ја направат Македонија подобро место за живеење. Ние сме денес заедно со нивните семејства и продолжуваме со нашата поддршка за нив".

Како аманет од Трајковски останува традиционално во Охрид секоја година да се одржува Дијалогот меѓу цивилизациите. Еврејската заедница во Македонија на промоцијата постхумно му подели Благодарница на претседателот Трајковски зашто придонел за нивната афирмација.